



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 15 јули 1981
Скопје

Број 25

Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

342.

Врз основа на член 443 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласуваат Амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги усвои на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1764
15 јули 1981 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

АМАНДМАНИ НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Овие амандмани се составен дел на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и влегуваат во сила со денот на прогласувањето

АМАНДМАН I

1. Сите органи на власта и на самоуправувањето и другите носители на самоуправни, јавни и други општествени функции се должни, во рамките на своите права, должности и одговорности, да обезбедуваат услови за остварување на интересите на работничката класа и на сите работни луѓе во општествено-економските и политичките односи на социјалистичкото самоуправување, а посебно во делегатскиот систем, и за остварување на правата, обврските и одговорностите на работните луѓе и граѓаните во самоуправните и другите организации и заедници и во општествено-политичките заедници.

Организацијата, составот и начинот на работа на колективните органи на власта и на самоуправувањето се уредуваат така што да се обезбедува колективна работа, одлучување и одговорност и рамноправност на членовите на тие органи во остварувањето на нивните права, должности и одговорности утврдени со Уставот, односно со статутот и законот.

Секој член на колективниот орган лично е одговорен за својата работа и, во согласност со своите права и должности, за работата и одлуките на тој орган.

Секој член на колективниот орган кој е определен да учествува во работата на другите органи и тела е должен, согласно со начелата на делегатскиот систем, да постапува во согласност со овластувањата, насоките и ставовите на тој орган.

Сите органи на власта и на самоуправувањето и другите носители на самоуправни, јавни и други општествени функции се должни своите права и должности да ги вршат така што да се овозможува остварување општествена контрола над нивната работа.

2. Со овој амандман се дополнуваат одредбите на оддел 1, Глава III од Првиот дел на Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

АМАНДМАН II

1. Избраните и именуваните функционери и другите носители на самоуправни, јавни и други општествени функции за кои тоа е определено со Уставот, статутот или законот, се избираат односно се именуваат за време до четири години, доколку за одделни од нив со Уставот не е поинаку определено.

Избраните и именуваните функционери и другите носители на самоуправни, јавни и други општествени функции за кои тоа е определено со Уставот, статутот или законот, можат да бидат избирани односно именувани најмногу двапати еднопосредно на истата функција, ако за одделни од нив со Уставот не е поинаку определено.

Времетраењето на мандатот и ограничувањето на повторниот избор, односно именување на избраните и именуваните функционери и на другите носители на самоуправни, јавни и други општествени функции за кои тоа е определено со Уставот, статутот или законот, се уредуваат со Уставот, статутот, законот или со деловникот на Собранието на општествено-политичката заедница во согласност со Уставот, односно статутот.

Претседателите на Собранијата на општествено-политичките заедници се избираат за време најмногу до две години во текот на траењето на мандатниот период на Собранието.

Претседателите на извршните органи на Собранијата на општествено-политичките заедници не можат да бидат избирани двапати еднопосредно на истата функција, ако со Уставот односно со статутот е определено нивниот мандат да трае подолго од две години.

Времетраењето на мандатот и повторниот избор, односно именување на носителите на правосудни функции, како и времетраењето на мандатот и ограничувањето на повторното именување на општествениот правобранител на самоуправувањето, се уредуваат со закон.

2. Ако избраниот или именуваниот функционер на иста функција помине повеќе од половина од утврдениот мандатен период, се смета дека, во поглед на можноста за повторен избор односно именување, поминал на таа функција цел мандатен период.

3. Со овој амандман се заменуваат одредбите на член 167 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

АМАНДМАН III

1. Претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира за време од една година и може да биде избран најмногу уште еднаш на истата функција во текот на траењето на мандатниот период на Собранието.

2. Со овој амандман се заменуваат одредбите на ставовите 2 и 3 и се брише став 4 на член 352 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

АМАНДМАН IV

1. Собранието на Социјалистичка Република Македонија избира осум членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија врз основа на листата што ја предлага Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија по постапка што се утврдува со закон.

Член на Претседателството по својата функција е претседателот на органот на Сојузот на комунистите на Македонија утврден со Статутот на Сојузот на комунистите на Македонија.

Членовите на Претседателството се избираат за време од четири години и можат да бидат избирани најмногу двапати еднопосредно на истата функција.

Претседателството избира претседател од редот на избраните членови за време од една година.

Претседателот на Претседателството не може да биде повторно избран на истата функција во текот на траењето на мандатниот период на Претседателството.

2. Со овој амандман се заменуваат одредбите на ставовите 2, 3 и 4 на член 380 и одредбите на ставовите 2 и 3 на член 381, а се однесува и на точка 19, став 1 на член 318 и на алинеја 2 на член 338 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

АМАНДМАН V

1. Претседателот на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го избира Собранието по предлог од Претседателството на Социјалистичка Република Македонија за време од четири години и не може да биде избран на истата функција двапати еднопосредно.

Членовите на Извршниот совет ги избира Собранието на Социјалистичка Република Македонија по предлог што го поднесува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието, по претходно мислење на кандидатот за претседател на Извршниот совет.

Членовите на Извршниот совет се избираат за време од четири години и можат да бидат избирани на истата функција уште за еден мандатен период.

Со закон се определува кои републички секретари и други функционери што раководат со републичките органи на управата и со републичките организации се именуваат од редот на членовите на Извршниот совет.

Оставката на мнозинството членови на Советот повлекува оставка на целиот Извршен совет.

Извршниот совет одлучува со мнозинство гласови на членовите на Советот. Со закон се утврдува во кои случаи Извршниот совет одлучува со мнозинство гласови на членовите на Советот присутни на седницата.

2. Со овој амандман се заменуваат одредбите на ставовите 1, 2 и 3 на член 395, членот 396, членот 397 и одредбите на став 2 на член 401 и се бришат одредбите на точка 25 на став 1 на член 318 и на алинеја 7 на член 338 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија што се однесуваат на секретарот на Извршниот совет.

АМАНДМАН VI

1. Функционерите што раководат со републичките органи на управата и со републичките организации што ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именуваат за време од четири години по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието, по претходно мислење на Извршниот совет.

Овие функционери можат да бидат именувани најмногу двапати еднопосредно на истата функција.

2. Со овој амандман се заменуваат одредбите на член 412 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

АМАНДМАН VII

1. Уставниот суд на Македонија има девет судии што ги избира Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Судиите на Уставниот суд на Македонија се избираат за време од осум години и не можат да бидат повторно избирани на истата функција.

Претседателот на Уставниот суд на Македонија го избира Собранието на Социјалистичка Република Македонија од редот на судиите за време од една година и може да биде избран уште еднаш на истата функција.

2. Со овој амандман се заменуваат одредбите на ставовите 1 и 2 на член 424 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

АМАНДМАН VIII

1. За време на воена состојба, по исклучок, додека трае таа состојба и ако тоа го бараат интересите на одбраната на земјата, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија може да:

— донесува уредби со законска сила со кои може да се запрат одделни одредби од Уставот на Социјалистичка Република Македонија што се однесуваат на одделни слободи, права и должности на човекот и граѓанинот и на права на самоуправните организации и заедници и на составот и овластувањата на извршните и управните органи, како и да се образуваат општествено-политички заедници и да се определува составот, организацијата и надлежноста на нивните органи;

— укинува или поништува незаконски акти на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на републичките органи на управата и на републичките организации и акти на органите на општината и на градската заедница, како и акти на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници.

2. Со овој амандман се заменуваат одредбите на став 2 на член 378 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

АМАНДМАН IX

За спроведување на амандманите од I до VIII и за обезбедување премин кон нивна примена, ќе се донесе уставен закон.

Предлогот на уставниот закон го утврдува Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Уставниот закон го донесува и го прогласува Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори и влегува во сила со денот на прогласувањето на Амандманите од I до VIII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

343.

Врз основа на Амандман IX став 3 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1981 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ ОД I ДО VIII НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Уставниот закон за спроведување на Амандманите од I до VIII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го усвои на заедничката седница на сите собори, одржана на 15 јули 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1763
15 јули 1981 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

УСТАВЕН ЗАКОН

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ ОД I ДО VIII НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Амандманите од I до VIII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Амандмани) се применуваат од денот кога ќе ги прогласи Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ако примената на одделни амандмани, односно на нивни одредби, со овој закон не е поинаку определена.

Член 2

Одредбата на Амандманот III што се однесува на изборот на претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се применува од денот на првата седница на новоизбраното Собрание на Социјалистичка Република Македонија во 1982 година.

Член 3

Одредбите на Амандманот IV што се однесуваат на изборот на претседателот на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија се применуваат од денот на првата седница на новоизбраното Претседателство на Социјалистичка Република Македонија во 1982 година.

Член 4

Одредбите на Амандманите V и VI се применуваат од денот на конституирањето на новоизбраното Собрание на Социјалистичка Република Македонија во 1982 година.

Член 5

Одредбата на Амандманот VII што се однесува на изборот на претседателот на Уставниот суд на Македонија се применува од денот на конституирањето на новоизбраното Собрание на Социјалистичка Република Македонија.

Времето поминато на функцијата претседател на Уставниот суд на Македонија се смета во времетраењето на мандатот како судија на Уставниот суд на Македонија.

Член 6

При примената на одредбите на Амандманите што се однесуваат на ограничувањето на повторниот избор, односно именување, на избраните и именуваните функционери им се смета времето поминато на тие функции во мандатните периоди што непосредно им претходеле.

Член 7

Собранието на Социјалистичка Република Македонија до 31 декември 1981 година ќе донесе:

1. Закон за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
2. Закон за избор на членови на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија.

Член 8

Законите и другите прописи и општи акти што не се во согласност со Амандманите, мораат да се усогласат со нив најдоцна во рок од една година од денот на прогласувањето на Амандманите.

Член 9

Овој закон влегува во сила кога, истовремено со прогласувањето на Амандманите, ќе го прогласи Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори.

344.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕСТОК НА НЕГАТИВНИТЕ КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПШТОЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОЕКТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за надоместок на негативните курсни разлики по заемот на Меѓународната банка за обнова и развој за извршување на општојугословенскиот земјоделски проект, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1981 година.

Бр. 08-1782
15 јули 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕСТОК НА НЕГАТИВНИТЕ КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПШТОЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОЕКТ

Член 1

Во Законот за надоместок на негативните курсни разлики по заемот на Меѓународната банка за обнова и развој за извршување на општојугословенскиот земјоделски проект („Службен весник на СРМ“ број 41/75 и 22/76), во насловот зборовите „заемот на“ се заменуваат со зборовите „заемите од“, а зборовите по зборот „развој“ се бришат.

Член 2

Член 1 се менува и гласи:
„На Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ѝ се признава надоместок на негативните курсни разлики што ќе се утврдат при отплатите

на ануитетите за кредитите што ги одобрува на индивидуалните земјоделски производители од заемите на Меѓународната банка за обнса и развој“.

Член 3

Во членовите 3 и 4 зборот „Централа“ се заменува со зборовите „Здружена банка“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

345.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и самоуправните интересни заедници во 1981 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1981 година.

Бр. 08-1783
15 јули 1981 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се уредува привремената забрана на располагањето со дел од општествените средства утврдена со Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“ број 32/81) и се пропишува начинот на располагање со овој дел од општествените средства на општините, Републиката и самоуправните интересни заедници во 1981 година.

Член 2

Забраната на располагањето со дел од општествените средства, утврдена со Законот, од член 1 на овој закон не се однесува на самоуправните

интересни заедници од областа на патиштата и железничкиот сообраќај, на средствата на фондовите за заеднички резерви, како и на делот од средствата на Републичкиот буџет што се користат за намирување на обврската по основ на придонесот за буџетот на федерацијата.

Член 3

Забраната на располагањето со дел од средствата на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници во 1981 година се утврдува во процент од остварените изворни приходи во текот на 1981 година, и тоа:

— за областа на: образованието, здравството и социјалната заштита — во висина од 1,5%;

— за областа на науката, културата, физичката култура, вработувањето, детската заштита, пензиското и инвалидското осигурување, како и заштитата од градобијност — во висина од 2,3%;

— за областа на станувањето за делот на придонесот од доходот — во висина од 3,3% и

— за општините и Републиката (средствата на буџетите и други приходи од даноци, надоместоци и такси) — во висина од 3,8%.

Член 4

Средствата што се обезбедуваат според член 3 од овој закон, ќе се користат за поттикнување на извозот.

Член 5

Средствата од член 3 на овој закон ќе ги издвојува на посебна сметка на секој корисник Службата на општественото книговодство месечно, почнувајќи од 20 јули 1981 година.

Средствата од став 1 на овој член Службата на општественото книговодство ќе ги пренесува, во согласност со републичкиот секретар за финансии, преку преодна, републичка сметка, на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, во периоди и износи што ќе бидат утврдени со меѓурејублички договор за спроведување на Законот од член 1 на овој закон.

За приходите остварени во периодот јануари—јуни 1981 година пресметката за издвојување на дел од средствата според член 3 од овој закон Службата на општественото книговодство ќе ја изврши во рок од 10 дена по влегувањето во сила на овој закон, а нивното издвојување на преодната републичка сметка ќе го обезбеди веднаш или најмногу во 3 еднакви рати до крајот на месец септември во зависност од расположливите средства на жиро сметката на корисникот на општествени средства.

За приходите што ќе се остварат во второто полугодие на 1981 година пресметувањето и издвојувањето на средствата ќе се врши до 20-ти во месецот за претходниот месец.

Член 6

Се овластува републичкиот секретар за финансии, во рок од 30 дена од донесувањето на овој закон да донесе упатство за начинот на пресметувањето, уплатувањето на обврската, како и за насочувањето на средствата од преодната републичка сметка.

Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

346.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 73 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“ број 15/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите наменети за потребите на Републиката и на општините за 1981 година („Службен весник на СРМ“ број 43/80), во член 1, износот „520.500.000“ се заменува со износот „388.240.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1784

15 јули 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Соборот на општините, Блашко Јаневски, с. р.	
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

347.

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 15 јули 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1981 ГОДИНА

Се потврдува Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во Социјалистичка Република Македонија за 1981 година, што ја донесе Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за патишта на седницата одржана на 18 јуни 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1787

15 јули 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Соборот на општините, Блашко Јаневски, с. р.	

348.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на Работната организација Правен факултет во Битола, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Работната организација Правен факултет во Битола на референдумот одржан на 11 мај 1981 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1779

15 јули 1981 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

349.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 25 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД МУЗЕИ НА МАКЕДОНИЈА — АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ — СКОПЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ

Собранието на Соборот на здружениот труд Музеи на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски музеј — Скопје, на одредбите што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи, што го донесоа работниците на Сложената организација на

здружен труд Музеи на Македонија — Археолошки, Етнологски и Историски музеј — Скопје на референдумот одржан на 27 декември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1780
15 јули 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

350.

Врз основа на член 197 став 2 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 јули 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

За членови на Иницијативниот одбор за основање на Републичка самоуправни интересна заедница за водостопанство се именуваат:

Крсте Нелковски, Републичка конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,

Душко Стоевски, Сојуз на Синдикатите на Македонија,

инж. Петар Бакалов, Стопанска комора на Македонија,

инж. Митко Трендафиловски, Здружен сојуз на Македонија,

Слободанка Стериовска, Здружен земјоделско-прехранбен комбинат „Македонија“ — Скопје,

Бојдидар Магдевски, Сложена работна организација „Електростопанство“ — Скопје,

Саво Апостоловски, директор на Водостопанската организација „Полог“ — Тетово,

Горе Ситниковски, директор на „Мелиопроект“ — Скопје,

Перо Ризов, директор на Водостопанската организација „Повардарие“ — Гевгелија,

Тога Петковски, советник во Собранието на СР Македонија и

Вангел Гагачев, пом. директор на ЗИК „Пелагонија“ — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1791
15 јули 1981 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

351.

Врз основа на член 6 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и самоуправните интересни заедници во 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 25/81), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУВАЊЕТО НА ОБВРСКАТА, КАКО И ЗА НАСОЧУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОД ПРЕОДНАТА РЕПУБЛИЧКА СМЕТКА

1. Средствата утврдени со Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и самоуправните интересни заедници во 1981 година (Законот), се пресметуваат, уплатуваат и насочуваат на начинот утврден со ова упатство.

2. Во пресметката за забрана на располагањето со дел од општествените средства, согласно член 3 од Законот, се земаат остварените изворни приходи на општините, градот Скопје, Републиката и самоуправните интересни заедници што се евидентираат во Извештајот за наплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници и за нивната распределба по корисници (Образец — „Б-2“), а кои се распределуваат на жиро сметките на тие корисници.

Кај Републичкиот буџет пресметаните приходи на начинот утврден во став 1 од точка 2 на ова упатство се намалуваат за делот од средствата што се користат за намиравање на обврската по основ на придонесот за Буџетот на Федерацијата.

Кај самоуправните интересни заедници за станување при пресметувањето на средствата за забрана на располагањето се земаат само приходите од придонесот од доходот.

Во пресметката за забрана на располагањето се земаат и приходите од даноците, надоместоците и таксите што им припаѓаат на општините и Републиката, а кои не се распределуваат во буџетите.

3. Пресметаните средства според точка 2 од ова упатство, освен пресметаните приходи од став 4, Службата на општественото книговодство ќе ги издвојува на посебни сметки на корисниците.

Пресметаните средства од став 4 од точка 2 на ова упатство Службата на општественото книговодство ќе ги издвојува на посебните сметки на општините односно Републиката.

4. Издвоените средства на посебните сметки на корисниците се пренесуваат на преодната републичка сметка во роковите утврдени во став 3 и 4 на член 5 од Законот.

5. Средствата од преодната републичка сметка Службата на општественото книговодство, по налог на републичкиот секретар за финансии, ги пренесува на сметката на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-1640/1
15 јули 1981 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

352.

Уставниот суд на Македонија, врз основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата по одржаната јавна расправа на 10 јуни 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Месната заедница „Лепенец“ од населбата „Ново Село“ во Скопје за оценување уставноста и законитоста на Финансиската програма за измена на Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1980 година и на Финансиската програма за измена на Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1981 година, двете донесени од Собранието на град Скопје на 11 февруари 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Месната заедница „Лепенец“ од населбата „Ново Село“ во Скопје поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на финансиските програми означени во точката 1 на оваа одлука. Според мислењето на предлагачот изнесено во предлогот и на јавната расправа, оспорените финансиски програми не биле во согласност со Законот за градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) затоа што предвидувале надоместокот за уредување на градежното земјиште за бесправно изградените објекти да се плаќа според финансиската програма која важела во времето на вклопување на објектот во урбанистичкиот план, т. е. со неговата легализација. Ова мислење предлагачот го поткрепува со толкување на одредбите од Законот за градежното земјиште и смета дека обврската за плаќање надоместок за уредување на градежното земјиште е имотно-правна обврска, како надомест на неправени трошоци во уредувањето на градежното земјиште која настанува во времето на градењето на објектот без оглед на тоа, кога тој е легализиран. Предлагачот, исто така, истакна дека со оспорените акти се доведувале во нерамноправна положба инвеститорите кои граделе, односно чија обврска за плаќање на надоместокот настанала до 1978 година, со оние кои граделе по таа година.

Во одговорот на наводите во предлогот и на јавната расправа, застапникот на Собранието на град Скопје наведе дека оспорените акти претставуваат измена на финансиските програми за 1980 и 1981 година како усогласување со ставот на овој Суд, изразен во одлуката У. бр. 151/79 и со цел да се отклонат одредени непријатности кои се забележани во финансиската програма за 1980 година. Застапникот на доносителот на оспорениот акт наведе дека барањето на месната заедница го смета за неосновано и предложи Судот да го одбие предлогот.

4. Во претходната постапка Судот утврди дека во точката 1 под з) на глава V од Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1980 година и во точката 1 под з) на глава V од Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1981 година, е определено дека за објектите што се изградени без уредна документација до крајот на 1979 година, а се вклопуваат во урбанистичкиот план, плаќањето на трошоците за комунално уредување на градежното земјиште да се врши според износот определен во финансиската програма за дотичната година со пресметување камата од 7,5% и тоа од денот кога е донесено решението за сопирање на градба, односно денот на започнувањето на градбата на семејната станбена зграда, до денот на измирувањето на договорената обврска.

Врз основа на овие одредби од финансиските програми, обврската за плаќање на надоместок за

инвеститорите кои граделе без уредна документација, а потоа нивниот објект бил „вклопен“ во урбанистичкиот план, се определува на тој начин што се зема дека обврската за плаќање надоместок настанала во времето на градењето (сопирањето на градењето од страна на надлежен орган) и нејзината висина се определува според финансиската програма во таа година. На така утврдениот износ, Собранието наплатува камата од 7,5% до денот на измирувањето на обврската.

Понатаму, Судот утврди дека на 11 февруари 1981 година, Собранието на град Скопје, со Финансиската програма за измена на Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1980 година и со Финансиската програма за измена на Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1981 година, ја изменило точката 1 под а) на главата V од Финансиската програма за 1981 година и ја бришало соодветната одредба од финансиската програма за 1980 година. Измената на финансиската програма за 1981 година, се состои во тоа што предвидениот принцип на утврдување висината на обврската за плаќање на надоместокот се ограничува само за бесправно изградените објекти од 1978 година наваму, додека за другите објекти (изградени пред 1978 година), со измената на оваа финансиска програма повеќе не се регулира начинот на утврдувањето висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште.

Со оглед на тоа, финансиските програми за 1980 година и за 1981 година, по измените извршени со оспорените финансиски програми, повеќе не го уредуваат прашањето за висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за објектите кои се бесправно изградени до 1978 година, туку само финансиската програма за 1981 година, за објектите изградени по 1978 година предвидува висината на надоместокот да се определува според финансиската програма која важела во времето на градењето на објектот.

5. Според членот 38 од Законот за градежното земјиште, изградбата на станбени, стопански, комунални и други објекти по правило се врши на уредено градежно земјиште, а по исклучок и на земјиште што не е уредено под одредени услови предвидени во ставот 2 на овој член. Во членот 41 од законот е определено дека во уредувањето на градежното земјиште и во неговото финансирање учествуваат: општината, месната заедница, самоуправните интересни заедници и други организации на здружен труд, како и инвеститорите. Учество на одделните учесници во финансирањето на уредувањето на градежното земјиште, се утврдува со среднорочна или едногодишна програма што ја донесува собранието на општината, односно собранието на соодветната самоуправна интересна заедница во согласност со собранието на општината, ако уредувањето на градежното земјиште како јавно овластување е пренесено на самоуправна интересна заедница. Согласно пак ставот 1 на член 42 од законот, за уредување на градежно земјиште се плаќа надоместок, кој се утврдува со договор.

Судот не го прифати предлогот на Месната заедница „Лепенец“ за оценување законитоста на Финансиската програма за измена на Финансиската програма за уредување на градежното земјиште во 1980 година затоа што утврди дека таа престанала да важи со донесувањето на финансиската програма за 1981 година, така што во времето на донесувањето на актот за измена на таа финансиска програма, истата веќе не била во важност. Со оглед пак на тоа што актот за измена на финансиската програма за 1980 година има дејство само за иднина, Судот утврди дека тој акт не произвел дејство врз односите засновани на финансиската програма во времето на нејзиното важење, поради што оцени дека е беспредметно оценувањето законитоста на оспорениот акт.

Што се однесува до актот за измена на финансиската програма за 1981 година, Судот утврди дека тој акт не го менува принципот на утврдувањето на надоместокот за уредување на градежното земјиште кој е утврден во финансиската програма за 1981 година, а кој за предлагачот е неспорен. Судот констатира дека со овој акт за измена на финансиската програма за 1981 година е изменет (скратен) временскиот период на кој се протега примената на таа финансиска програма во сообразност со конкретните состојби во легализацијата на бесправно изградените објекти. Со оглед дека на актот за измена, при неговото донесување не му е дадено повратно важење, Судот смета дека со тој акт не се повредуваат одредени права стекнати според финансиската програма до денот на нејзината измена.

Во врска со наводот дека оспорените акти создаваат нееднаквост во обврските меѓу инвеститорите кои граделе, односно чија обврска за плаќање на надоместокот настанала до 1978 година и инвеститорите чија обврска настанала по оваа година, Судот застапа на становиште дека оспорените акти не се во несогласност со Уставот затоа што во нив е определена само обврската на инвеститорите по 1978 година, па според тоа во тие акти не постои различен третман на инвеститорите на бесправно изградени објекти.

На основа изнесеното, Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 39/81

10 јуни 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с.р.

353.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и членот 15 алинеја 2 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 38 и 39 од Правилникот за заедничките основи и мерила за распоредување на доходот и личниот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Електро-машинскиот училищен центар „Тито“ во Охрид со референдум одржан на 26 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Електро-машинскиот училишен центар „Тито“ во Охрид на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 38 и 39 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. Во претходните испитувања и на седницата Судов утврди дека со членот 38 од оспорениот правилник како основи, меѓу другите, се предадени основите знаење здобиено со образование и вид и сложеност. Од тоа произлегува дека основот знаење здобиено со образование е предвиден како посебен основ вон од основот сложеност и на тој начин стручната подготовка двалати е вреднувана. Судов потоа утврди дека овие два основа се вреднувани во членовите 39 и 40 од правилникот и дека од споредувањето на вреднувањето на овие два основа може да се заклучи дека тоа е многу

поголемо по основот знаење здобиено со образование во однос на основот вид и сложеност, па и во однос на другите основи.

5. Согласно начелото на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во членот 126 од Законот за здружениот труд, работникот учествува во распределбата на средствата за лични доходи зависно од својот работен придонес што со својот тековен и минат труд го дај во зголемувањето на доходот на основната организација. Придонесот пак на работникот во работата се утврдува, согласно членот 129 од Законот за здружениот труд, зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста.

Според мислењето на Судов основот сложеност на работата, како еден од основите за учество во распределбата на средствата за лични доходи на работниците, во себе ја опфаќа, покрај другите елементи, и стручната подготовка. Во рамките на овој основ се врши и вреднување на стручната подготовка. Затоа предвидувањето на стручната подготовка како посебен основ вон од основот сложеност, претставува двојно вреднување на таа подготовка што е спротивно на уставното начело на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата.

Со оглед на тоа што со членовите 38 и 39 од оспорениот правилник знаењето здобиено со образование е предвидено како посебен основ, вон од основот сложеност што доведува до двојно вреднување, на стручната подготовка Судов оцени дека тие не се во согласност со уставното начело на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во членот 126 од Законот за здружениот труд, односно дека тие се во спротивност со членот 129 од овој закон.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 46/80

14 мај 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с.р.

354.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и членот 15 алинеја 2 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 мај 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 37 и 38 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Основното училиште „Вера Которка“ во село Клевевци, општина Куманово, со референдум одржан на 29 декември 1977 година, во делот во кој основот способност за работа — стручна подготовка — е предвиден како посебен и самостоен основ вон од основот сложеност, односно во кој овој основ различно е вреднуван во зависност од степенот на стручната подготовка на наставниците во одделенска настава.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Вера Которка“ во село Клевевци, општина Куманово, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот овој правилник бил противуставен и незаконит затоа што со него како посебен основ е предвидена способноста за работа — стручна подготовка — вон од основот сложеност и што по овој основ работите и работните задачи на наставниците во одделенска настава со средна и со виша стручна подготовка различно се вреднувани, со што се повредува уставното начело на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата.

4. Во претходната постапка и на седницата Судот утврди дека со членот 37 од оспорениот правилник се предвидени основите за распределба на средствата за лични доходи на работниците во училиштето, па меѓу тие основи се предвидени основот сложеност, а како посебен и самостоен основ и стручната подготовка. Судов понатаму утврди дека во посебна табела која е составен дел на членот 38 од правилникот, работите и работните задачи на наставниците во одделенска настава со педагошка академија по основот способност за работа — стручна подготовка се вреднувани со 92 бода, додека работите и работните задачи на наставниците со средна стручна подготовка по истиот основ се вреднувани со 22 бода. Судов најпосле утврди дека во спомнатата табела наставниците со педагошка академија и наставниците со средна стручна подготовка по основот сложеност еднакво се вреднувани.

5. Со членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 126 од Законот за здружениот труд е предвидено на секој работник во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат

труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Придонесот, пак, на работникот во работата се утврдува, согласно ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земјајќи го предвид, меѓу другото, обемот и сложеноста на работата.

Според мислењето на Судов основот сложеност на работата, како еден од основите за учество во распределбата на средствата за лични доходи на работниците, покрај другите елементи, во себе ја опфаќа и стручната подготовка.

Во рамките на овој основ се врши и вреднувањето на стручната подготовка. Затоа предвидувањето на стручната подготовка како посебен основ, вон од основот сложеност, претставува двојно вреднување на таа подготовка што е спротивно на уставното начело на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата.

Со оглед на тоа што со членовите 37 и 38 од оспорениот правилник во означените нивни делови основот способност за работа-стручна подготовка е предвиден како посебен и самостоен основ вон од основот сложеност што доведува до двојно вреднување на стручната подготовка, Судов оцени дека тие членови не се во согласност со уставното начело на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во членот 126 од Законот за здружениот труд, односно дека се во спротивност со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 94/80
14 мај 1981 година.
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с.р.

355.

Врз основа на член 98 став 2 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), се објавува

ИЗВОД ОД РЕГИСТАРОТ НА ВЕРИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА

Р. бр.	Назив на организацијата	Седиште	Насока
1	2	3	4
1.	Центар за средно образование „Ацо Русковски“	Берозо	гимназиска, текстилна и дрвопреработувачка
2.	Гимназија „Браќа Миладиновци“	Битола	гимназиска
3.	Гимназија „Јосип Броз Тито“	Битола	гимназиска
4.	Електромашински училишен центар „Гуро Салај“	Битола	електро, металска и енергетска
5.	Училишен центар за образование стручни кадри „Кочо Рацин“	Битола	автосообраќајна, текстилна и градежна
6.	Земјоделско училиште „Борис Кидрич“	Битола	општа, хидромелиоративна и за полјоделци — трактористи
7.	Економско училиште „Јане Сандански“	Битола	економска
8.	Медицинско училиште	Битола	медицинска
9.	Музичко училиште	Битола	музичка

1	2	3	4
10. Гимназија „Гоце Делчев“ и земјоделски паралелки	Валандово	гимназиска и земјоделска	
11. Гимназија „Ванчо Прке“ со металски паралелки	Виница	гимназиска и металска	
12. Училишен центар „Јосиф Јосифовски Свештарот“	Гевгелија	гимназиска, металска, електро и угостителска	
13. Гимназија „Панче Поповски“	Гостивар	гимназиска	
14. Училишен центар „Злате Малаковски“	Гостивар	металска, електро и неметалока	
15. Економско училиште „Чеде Филиповски	Гостивар	економска	
16. Училишен центар за средно образование „Крсте П. Мисирков“	Д. Хисар	гимназиска, ракувачи на рударски и градежни машини и текстилна подготвителен период	
17. Гимназија „Здравко Чочковски“	Дебар	гимназиска	
18. Гимназија „Методи Митевски—Брицо“	Делчево	гимназиска и угостителска, а металска подготвителен период	
19. Гимназија „Јосип Броз Тито“	Кавадарци	гимназиска	
20. Училишен центар за насочено образование „К. Спанцов—Брко“	Кавадарци	електро, металска, рударска и металуршка	
21. Мелиоративно-лозарско училиште „Тошо Велков-Пепето“	Кавадарци	лозаро-винарска и мелиоративна	
22. Шумарски училишен центар „Иво Рибар Лола“	Кавадарци	шумарска	
23. Центар за средно образование „Мирко Милески“	Кичево	гимназиска, рударска, металска, економска и енергетска	
24. Гимназија со економски паралелки „Љупчо Сантов“	Кочани	гимназиска и економска	
25. Електро-машински училишен центар „Гошо Викентијев“	Кочани	електро, металска, автосообраќајна и графичка	
26. Гимназија „Митко Пенџуклиски“	Кратово	гимназиска	
27. Гимназија „Моша Пијаде“	К. Паланка	гимназиска и текстилна, а металска подготвителен период	
28. Училишен центар „Наум Наумовски — Борче“	Крушево	гимназиска, златаро-филигранска за брусачи на скапоцени и полускапоцени камења и угостителска	
29. Училишен центар за средно образование	Куманово	полјоделска, земјоделска механизација, металска, економска, гимназиска, трговска, услужни дејности чевларска и подготвителен период за собаќајна и кожарска	
30. Училишен центар за средно образование „Вељко Влаховиќ“	Мак. Брод	гимназиска и дрвопреработувачка	
31. Училишен центар за средно образование „Јосип Броз — Тито	Неготино	гимназиска, прехранбена и електро	
32. Центар за средно образование „Климент Охридски“	Охрид	гимназиска, економска и медицинска	
33. Електро-машински училишен центар „Тито“	Охрид	електро и металска	
34. Угостителско училиште „Ванчо Питошески“	Охрид	угостителска	
35. Гимназија „Мирче Ацев“	Прилеп	гимназиска	
36. Електро-машински училишен центар „Ристо Ристески—Ричко“	Прилеп	металска, електро и енергетска	
37. Хемиско-технолошки училишен центар прехранбена насока „Б. Талески“	Прилеп	прехранбена	
38. Техничко дрвопреработувачко училиште „Трајко Бошковски-Тарџан“	Прилеп	дрвопреработувачка	
39. Тутунско училиште „НХ Орде Чопела“	Прилеп	тутунска	
40. Земјоделско училиште со практична настава с. Славеј	Прилеп	полјоделска	
41. Економско училиште „Кузман Јосифовски Питу“	Прилеп	економска	
42. Трговски училишен центар „Трети ноември“	Прилеп	трговска	
43. Медицинско училиште — акушерски смер	Прилеп	медицинска	
44. Индустриски училишен центар „Илија Игески—Цветан“	Прилеп	текстилна и рударска	
45. Центар за спроведување обука за одбрана и заштита „Лазо Филиповски—Лавски“	Прилеп	противпожарна (за возрасни)	
46. Центар за средно образование „Наум Наумовски — Борче“	Пробиштип	гимназиска, рударска, геолошка, ракувач на рударски машини, а металуршка подготвителен период	
47. Гимназија „Коста Сусинов“	Радовиш	гимназиска и рударска, а металуршка подготвителен период	

1	2	3
48. Училишен центар за средно образование „Јосип Броз Тито“	Ресен	гимназиска, полјоделска и овоштарска
49. Гимназија „Кочо Рацин“	Св. Николе	гимназиска
50. Училишен центар за занимања во земјоделието	Св. Николе	полјоделска и земјоделска механизација
51. Гимназија „Цветан Димов“	Скопје	гимназиска
52. Гимназија „Горги Димитров“	Скопје	гимназиска
53. Гимназија „Јосип Броз Тито“	Скопје	гимназиска
54. Гимназија „Орце Николов“	Скопје	гимназиска
55. Гимназија „Р. Ј. Корчагин“	Скопје	гимназиска
56. Гимназија „Никола Карев“	Скопје	гимназиска
57. Гимназија со економски паралелки „Кочо Рацин“ Г. Петров	Скопје	гимназиска и економска
58. Гимназија „Браќа Миладиновци“ во Драчево	Скопје	гимназиска
59. Гимназија „Зеф Јуш Марку“	Скопје	гимназиска, а трговска подготвителен период
60. Електромашински училишен центар „Никола Тесла“	Скопје	електро, металска и енергетска
61. Центар за образование при рудници и железарница Скопје „Панче Арсовски“	Скопје	металска и металуршка
62. Средно училиште за одделни занимања од металска и електро струка „Коце Металец“	Скопје	електро и металска
63. Градежно-машински центар за образование на кадри во градежништво	Скопје	градежна и градежна механизација
64. Градежен училишен центар „Здравко Цветковски“	Скопје	градежна и геодетска
65. Хемиски училишен центар „Марија Кири Склодовска“	Скопје	хемиска
66. Дрвопреработувачко училиште „Димитрије Туцовиќ“	Скопје	дрвопреработувачка
67. Автосообраќаен училишен центар Боро Петрушевски“	Скопје	автосообраќајна
68. Угостителски училишен центар „Лазар Танев“	Скопје	угостителска
69. Средно стенодактилографско училиште „Д-р Димитар Митрев“	Скопје	стенодактилографска
70. Економско училиште „Борис Кидрич“	Скопје	економска-управна
71. Економско училиште „Моша Пијаде“	Скопје	економска
72. Трговски училишен центар	Скопје	трговска и за аранжери — декоратери
73. Медицински училишен центар „Д-р Панче Караџов“	Скопје	медицинска
74. Музичко-балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“	Скопје	музичка и балетска
75. Училиште за применета уметност „2 Август“	Скопје	применета уметност текстилна, графичка, стакларска, услужни дејности, прехранбена, кожарска, гумарска, преработка на хартија и хемиска
76. Училишен центар за занимања „Димитар Влахов“	Скопје	
77. Училиште за физичка култура „Методија Митевски—Брицо“	Скопје	физичка култура
78. Училишен центар на железничарите	Скопје	металска и сообраќајно-комерцијална
79. Работнички универзитет „К. Рацин“		
а) Машинско-техничко училиште за заварувачи;		
б) Економско училиште;		
в) Училиште за образование техничари од противпожарна насока	Скопје	електро, металска, економска и противпожарна (за возрасни)
80. Центар за стручно образование при Заедницата за вработување „13 Ноември“	Скопје	електро, металска, противпожарна и прехранбена
81. Училиште за занимања при Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид	Скопје	преработка на пластика и картонажа и манипулант на телефонски центри
82. Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух	Скопје	металска, графичка, градежна, текстилна и услужни дејности
83. Центар за средно образование „Нико Нестор“	Струга	градежна, геодетска, а металска и текстилна подготвителен период
84. Училиште за занимања при Заедницата за вработување	Струга	металска и текстилна
85. Гимназија „Јане Сандански“	Струмица	гимназиска

1	2	3	4
86. Земјоделско училиште „Димитар Влахов“	Струмица	полјоделска, лозаро-овоштарска, градинарска и прехранбена	
87. Училишен центар за електро и металска струка „Никола Карев“	Струмица	електро, металска, текстилна и керамичка	
88. Економско училиште „Вељко Влаховиќ“	Струмица	економска	
89. Училиште за занимање од текстилна и неметалска насока при Работничкиот универзитет	Струмица	неметалска и текстилна	
90. Гимназија „Кирил Пејчиновиќ“	Тетово	гимназиска	
91. Текстилен училишен центар „Гоце Стојчевски“	Тетово	текстилна	
92. Средно медицинско училиште за медицински техничари „Н. Штејн“	Тетово	медицинска	
93. Училишен центар за образование стручни кадри во стопанството „Моша Пијаде“	Тетово	полјоделска, земјоделска, механизација, ветеринарна, металска, автосообраќајна, трговска, прехранбена и угостителска	
94. Гимназија „Кочо Рацин“	Т. Велес	гимназиска и медицинска	
95. Хемиско-технолошко-техничко училиште „Борис Кидрич“	Т. Велес	хемиско-технолошка и металуршка	
96. Економско училиште „Јовче Тесличков“	Т. Велес	економска	
97. Училишен центар за средно образование „Коле Неделковски“	Т. Велес	електро, металска, текстилна, неметалска и угостителска, а автомеханичарска подготвителен период	
98. Гимназија „Славчо Стојменски“	Штип	гимназиска	
99. Електро-машински училишен центар „Коле Нехтенин“	Штип	електро и металска	
100. Текстилен училишен центар	Штип	текстилна	
101. Училиште за медицински сестри — техничари и акушерки	Штип	медицинска	
102. Музичко училиште	Штип	музичка	

Дел. бр. 11-1627/1
29 мај 1981 година
Скопје

Републички секретар за наука и образование,
Анатоли Дамјановски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

261.

Врз основа на член 119 став 1 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на СРМ“ број 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Заради усогласување со порастот на номиналните лични доходи во првите 6 месеци од 1981 година во однос на истиот период од претходната година, старосните, инвалидските и семејните пензии, материјалното обезбедување и привремениот надоместок се зголемуваат за 8 отсто.

Минималните пензии, пензиите со кои се исплатува заштитен додаток, материјалното обезбедување и привремениот надоместок кои се исплатуваат во висина на гарантираниот износ, се зголемуваат за 14 отсто.

Зголемувањето од став 1 на овој член ќе се изврши на сите пензии определени од пензиска основа во која не е засметан личниот доход остварен во 1981 година и на материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат на усогласување според член 121 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 2

Зголемувањето од член 1 став 2 на оваа одлука им припаѓа на сите корисници на минимална пензија, материјално обезбедување и привремен надоместок на износот на минималната пензија односно гарантираниот износ на материјалното обезбедување или привремениот надоместок.

Член 3

Зголемувањето од член 1 став 2 на оваа одлука припаѓа на вкупниот износ на пензијата и заштитниот додаток.

Член 4

Како основа за определување износот на зголемувањето според оваа одлука служи износот на пензијата, материјалното обезбедување и привремениот надоместок што му следувал на корисникот за месец јуни 1981 година.

Член 5

Зголемувањето по оваа одлука не влегува и нема да се засметува во основницата за усогласувањето на пензиите и другите парични примања со номиналните лични доходи што ќе се изврши со важност од 1 јануари 1982 година.

Член 6

Зголемувањето по оваа одлука ќе го изврши Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по службена должност, без донесување на писмени решенија, а на материјалното обезбедување и привремениот надоместок стручните служби на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување.

Член 7

Новиот износ на пензиите, материјалното обезбедување и привремениот надоместок ќе се исплатува месечно почнувајќи од 1 јули 1981 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1981 година.

Бр. 01-2009/1
30 јуни 1981 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

262.

Врз основа на член 130 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78 — пречистен текст) и член 128 и 188 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1981 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се регулира спроведувањето на продолженото пензиско и инвалидско осигурување на лицата кои ги исполнуваат условите за обезбедување на продолжено осигурување од член 125 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Статут).

Член 2

Под условите утврдени во оваа одлука, продолжено осигурување може да обезбеди осигуреник кој по 1 јануари 1973 година бил во работен однос или вршел друга дејност врз основа на која му е признаено својство на осигуреник, а на кого му престанало задолжителното осигурување, ако го уплати придонесот за продолжено осигурување.

Член 3

Продолжено осигурување може да се обезбеди ако не поминало повеќе од:

— шест месеци од престанокот на задолжителното осигурување до почетокот на стручното усовршување или специјализација (член 125 став 1 точка 1 од Статутот);

— еден месец од престанокот на задолжителното осигурување до уредното пријавување кај надлежната самоуправна интересна заедница за вработување (член 125 став 1 точка 2 и став 2 од Статутот);

— една година од престанокот на задолжителното осигурување до вработувањето, односно заминувањето во странство (член 125 став 1 точка 3 и 4 од Статутот).

Член 4

Ако престане околноста врз основа на која е обезбедено продолжено осигурување, осигуреникот може повторно да обезбеди продолжено осигурување ако во роковите од член 3 на оваа одлука повторно настапи некоја од тие околности, сметајќи ги овие рокови од денот на престанокот на првиот случај на продолжено осигурување.

Член 5

За времето поминато на стручно усовршување или специјализација по престанокот на задолжителното осигурување, може да се обезбеди продолжено осигурување ако задолжителното осигурување престанало поради одење на усовршување или специјализација, без оглед дали усовршувањето или специјализацијата се врши во Југославија или во странство, во училишта, на курсеви или во организации на здружен труд, и без оглед на тоа колку време трае.

Член 6

За време на привремена невработеност може да се обезбеди продолжено осигурување најмногу до 2 години за секој случај на прекин на задолжителното осигурување, без оглед на тоа дали примал паричен надоместок за времето на привремената невработеност.

По исклучок од став 1 на овој член, брачен другар на активно воено лице преместено по потреба на службата, на кој вработувањето му престанало поради тоа преместување, може да оствари продолжено осигурување најмногу до 3 години.

Член 7

Продолжено осигурување може да обезбеди и југословенски државјанин вработен во странство кај странски работодавач, иако за тоа време е задолжително осигурен кај странски носител на социјално осигурување, освен ако со државата во која е вработен е склучен меѓународен договор за социјално осигурување според кој тоа време се смета во пензиски стаж.

Член 8

Продолженото осигурување се смета во стаж на осигурување ако придонесот за продолжено осигурување е уплатен во рок од 6 месеци од денот на стасаноста. Ако во тој рок осигуреникот не го плати придонесот, му престанува правото на продолжено осигурување.

Член 9

Придонесот за продолжено осигурување се пресметува и плаќа според стапката на основниот придонес која важи во моментот на поднесувањето на барањето.

Како основа за пресметување на придонесот за продолжено осигурување се зема просечниот личен доход што го остварил осигуреникот по завршната сметка за годината која и претходи на годината во која настапила околноста од член 125 од Статутот, но не помалку од гарантираниот личен доход за тековната година. Овој износ за натамошните години се зголемува со порастот на просечниот личен доход во Републиката во претходната година.

Ако во годината која и претходи на годината во која настапила околноста од член 125 од Статутот осигуреникот не остварил личен доход, како основа за пресметување на придонесот за продолжено осигурување се зема личниот доход остварен во последната година на задолжително осигурување сведена на годината која и претходи на годината во која настапила таа околноста, на начин предвиден во став 2 од овој член.

За осигурениците за кои не може да се утврди основата на осигурувањето според став 2 и 3 од овој член, како основа за пресметување на придонесот за продолжено осигурување се зема основата за стручната подготовка што ја има осигуреникот утврдена со Одлуката за пензиската основа на осигурениците и лицата кои не оствариле личен доход по 1. 1. 1966 година.

Член 10

Придонесот за продолжено осигурување врз основа на работа во странство од член 125 став 1 точка 3 од Статутот се плаќа во валутата на земјата во која осигуреникот е вработен, ако со посебни прописи не е поинаку одредено.

Член 11

Времето на продолжено осигурување се запишува во работната книшка на осигуреникот и се регистрира во матичната евиденција во основната заедница во која е донесено решението за продолжено осигурување.

Член 12

Заради обезбедување на продолжено осигурување, осигуреникот поднесува барање до основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување надлежна според местото на последното вработување на осигуреникот во рок од 6 месеци од настапувањето на околностите од член 125 од Статутот.

За лицата кои на денот на стапувањето во сила на оваа одлука се наоѓаат под околностите од член 125 од Статутот, а не обезбедиле продолжено осигурување по поранешните прописи, рокот од став 1 на овој член почнува да тече од денот на стапувањето во сила на оваа одлука.

Член 13

Со барањето се поднесува доказ за престанокот на задолжителното осигурување и за просечниот личен доход остварен по завршната сметка за соодветната година во смисла на член 9 од оваа одлука. Покрај тоа, со барањето се поднесува еден од следните докази:

1) во случаите од член 125 став 1 точка 1 од Статутот — доказ дека е упатен на стручно усовршување или специјализација;

2) во случаите од член 125 став 1 точка 2 од Статутот — доказ дека е уредно пријавен како невработен во надлежната самоуправни интересна заедница за вработување;

3) во случаите од член 125 став 1 точка 3 од Статутот — доказ дека е вработен во странство кај меѓународна или друга организација;

4) во случаите од член 125 став 1 точка 4 од Статутот — доказ дека брачниот другар — југословенски државјанин — е на служба во странство кај југословенски државен орган, работни и други организации или во други служби врз основа на меѓународен договор;

5) во случаите од член 125 став 1 точка 5 од Статутот — доказ за користење на неплатено отсуство подолго од 30 дена;

6) доказ за стручната подготовка во случаите од член 9 став 4 од оваа одлука.

Член 14

Врз основа на барањето и приложените докази, надлежниот орган во основната заедница донесува решение за продолжено осигурување.

Член 15

Со денот на стапувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите и начинот за остварување на продолжено пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75 и 31/77).

Член 16

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-2010/1
30 јуни 1981 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

263.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78), член 19 точка 1 и член 188 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА ЧИСТИОТ ЛИЧЕН ДОХОД ПО 1 ЈАНУАРИ 1966 ГОДИНА

Член 1

Во член 3 на Одлуката за утврдување на пензиската основа на осигурениците и лицата кои не оствариле чист личен доход односно надоместок на чистиот личен доход по 1 јануари 1966 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/79) се вршат следниве измени:

— во точката 1 износот „6000“ се заменува со износот „7284“;

— во точката 2 износот „5.500“ се заменува со износот „6.677“;

— во точката 3 износот „5.000“ се заменува со износот „6.070“;

— во точката 4 износот „4.000“ се заменува со износот „4.856“, и

— во точката 5 износот „3.500“ се заменува со износот „4.249“.

Член 2

Членот 7 од истата одлука се менува и гласи: „Износите одредени во член 3 на оваа одлука се сметаат како чист личен доход остварен во 1980 година. За натамошните години овие износи се зголемуваат со процентот на порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во Републиката во претходната година.“

Пензиите одредени од пензиските основи од член 3 на оваа одлука се усогласуваат со процентот на порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во Републиката во претходната година, во согласност со закон, општествен договор и самоуправен општ акт на Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-2011/1
30 јуни 1981 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

264.

Врз основа на член 22 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) и член 188 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ КАЈ СТРАНСКИ НОСИТЕЛ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува начинот на пријавувањето во осигурување, начинот на утврдувањето на основните на осигурување и пресметувањето и плаќањето на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на југословенските државјани вработени во странство, ако за тоа време не се задолжително осигурени кај странски носител на осигурување (член 13 точка 8 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување).

Член 2

Лицата од член 1 на оваа одлука се осигуруваат во Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ако пред одењето во странство имале постојано место на живеење на територијата на СР Македонија.

Лицата од член 1 на оваа одлука стекнуваат својство на осигуреник со денот на поднесувањето на пријава за осигурување.

Член 3

Пријавата за осигурување се поднесува во основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување на чие подрачје осигуреникот има постојано место на живеење.

Кон пријавата за осигурување се прилагаат следниве докази:

- 1) доказ за вработување или вршење самостојна дејност во странство;
- 2) доказ за стручната подготовка;
- 3) податоци за остварениот личен доход по завршната сметка остварен на работното место пред вработувањето во странство, доколку биле во работен однос пред одењето во странство.

Член 4

Надлежната основна заедница донесува решение за прием во осигурување, за висината на основницата на осигурување и за висината на придонесот.

Член 5

Основницата на осигурување се утврдува:

- 1) за осигурениците кои пред одењето на работа во странство биле вработени во здружениот труд, во висина на просечниот месечен чист личен доход остварен по завршната сметка за годината која и претходи на годината во која заминале во странство;
- 2) за осигурениците кои пред одењето во странство не биле вработени во здружениот труд или не оствариле личен доход во годината која и претходи на годината во која заминале во странство, основницата на осигурување се утврдува зависно од стручната подготовка што ја имаат, и тоа:

— за неквалификувани работници	4.760 динари
— за полуквалификувани работници и ниска стручна подготовка	6.200 динари
— за квалификувани работници и средна стручна подготовка	8.120 динари

— за висококвалификувани работници и виша стручна подготовка	10.000 динари
— за работници со висока стручна подготовка	13.360 динари

Член 6

Основните на осигурување од член 5 точка 1 на оваа одлука за секоја натамошна година се зголемуваат со процентот на порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници во Републиката во претходната година.

Основните на осигурување утврдени во член 5 точка 2 на оваа одлука се сметаат како основница за 1981 година. За натамошните години овие основници се зголемуваат на начин како и основниците на осигурување од став 1 на овој член.

Член 7

Осигурениците од член 1 на оваа одлука плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување во висина на стапката на основниот придонес утврдена од Собранието на Заедницата за сите осигуреници.

Член 8

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување стасува за плаќање до 30 во месецот за претходниот месец и се плаќа во валутата на земјата во која осигуреникот е вработен, во согласност со прописите за девизно работење.

Член 9

Времето на задолжителното осигурување според оваа одлука се запишува во работната книшка на осигуреникот и се регистрира во матичната евиденција во основната заедница во која е донесено решението.

Член 10

Југославенските државјани кои биле на работа во странство а до денот на стапувањето во сила на оваа одлука не поднеле пријава за осигурување, можат да поднесат пријава за осигурување во рок од 6 месеци од денот на стапувањето во сила на оваа одлука.

Член 11

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 01-2012/1

30 јуни 1981 година

Скопје

Претседател,

Лилјана Манева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

265.

Врз основа на член 6 став 2 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку републиките самоуправни интересни заедници во 1981 година, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 30. 06. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

I

Обврзниците за пресметување на придонес на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата се ослободуваат од обврската за уплата на пресметковниот придонес од личните доходи на вработените за месец септември 1981 година.

II

Службата на општественото книговодство ќе се грижи за правилно спроведување на оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 04-446/8

30 јуни 1981 година

Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

266.

Врз основа на член 29 точка 1 и 8 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на ден 28. 05. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НОРМАТИВИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА НА ДЕЦА-УЧЕНИЦИ (7—15 ГОД.) ВО ОДМОРАЛИШТАТА ЗА ДЕЦА ВО СР МАКЕДОНИЈА

I

Се донесуваат Нормативите за општествена исхрана на деца-ученици (7—15 год.) во одморалиштата за деца во СР Македонија.

II

За примена на Нормативите во одморалиштата во СР Македонија, Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата ќе склучи Самоуправна опоподба со општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата и со другите организатори на одморот и рекреацијата на децата во одморалиштата за деца.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 04-376/4

28 мај 1981 година

Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
342. Амандмани на Уставот на Социјалистичка Република Македонија — — —	553
343. Уставен закон за спроведување на Амандманите од I до VIII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија —	555
344. Закон за изменување на Законот за надоместок на негативните курони разлики по заемот на Меѓународната банка за обновa и развој за извршување на општојугословенскиот земјоделски проект	555
345. Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и самоуправните интересни заедници во 1981 година — — — — —	556
346. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите наменети за потребите на Републиката и на општините за 1981 година —	557

347. Одлука за потврдување на Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во Социјалистичка Република Македонија за 1981 година —	557
348. Одлука за давање согласност на Статутот на работната организација Правен факултет во Битола, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоупраувањето — — — — —	557
349. Одлука за давање согласност на Статутот на Сложената организација на здружен труд Музеи на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски музеј — Скопје, на одредбите што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи — — — — —	557
350. Одлука за именување членови на Иницијативниот одбор за основање на Републичка самоуправни интересна заедница за водостопанство — — — — —	558
351. Упатство за начинот на пресметувањето и уплатувањето на обврската како и за насочувањето на средствата од преодната републичка сметка — — — — —	558
352. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 39/81 од 10 јуни 1981 година	559
353. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 46/80 од 14 мај 1981 година	560
354. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 94/80 од 14 мај 1981 година	560
355. Извод од регистарот на верифицираните организации за средно образование во СР Македонија — — — — —	561

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

261. Одлука за вонредно усогласување на пензиите и другите парични примања според порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во Републиката во 1981 година — — —	564
262. Одлука за условите и начинот за обезбедување на продолжено пензиско и инвалидско осигурување — — — — —	565
263. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на пензиската основа на осигурениците и лицата кои не оствариле чист личен доход односно надоместок на чистиот личен доход по 1 јануари 1966 година — — — — —	566
264. Одлука за спроведувањето на пензиско и инвалидско осигурување на југословенските државјани вработени во странство кои не се задолжително осигурени кај странски носител на осигурување	567
265. Одлука за ослободување од обврската за уплата на придонес на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — —	567
266. Одлука за донесување на Нормативите за општествена исхрана на деца-ученици (7—15 год.) во одморалиштата за деца во СР Македонија — — — — —	568